

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

MSIP-NCB-064-17

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на УН Девелопмент Бусинес, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (ИБРД), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за изградба од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: **Изградба на мултифункционално игралиште во с.Д.Агларци- Општина Новаци**

3. Општина Новаци ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат **Изградба на мултифункционално игралиште во с.Д.Агларци- Општина Новаци**

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од ИБРД Заеми и ИДА Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

Адреса: ОПШТИНА НОВАЦИ

Град: Новаци

Поштенски број: 7211

Држава: Македонија

Телефон: 047 20 30 60

Факс: + 047 20 30 60

Електронска адреса: novacio@t-home.mk

Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095.

Буџетска корисничка сметка: 749014004563010-Буџет на општина Новаци

Приходно konto: 724 125.

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Новаци.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч**,

. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **45.000,00. МКД**

10. Адреса: Општина Новаци

Град: Новаци

Поштенски број: 7211

Архива

Држава: Република Македонија

ОПШТИНА НОВАЦИ
НОВАЦИ